

ПРО-ИНС АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 26
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПРО-ИНС АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПРО-ИНС АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноси на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на ПРО-ИНС АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Ревизијата утврди дека Друштвото во 2024 година има издадено фактури за брокерски услуги за полиси во износ од 1.917 илјади денари, а кои што се продадени и наплатени во 2023 година. Во 2024 исто така прокнижени се трошоци за агентски провизии во износ од 1.638 илјади денари поврзани со овие фактури. Друштвото во јануари 2023 имаше издадено фактури за брокерски услуги за полиси во износ од 1.290 илјади денари, а кои беа продадени и наплатени во 2022 година. Трошокот за агентски провизии за овие фактури изнесување 710 илјади денари. Поради наведеното, Друштвото ги потценило побарувањата од купувачи за 1.917 илјади денари, приходите од продажба за 627 илјади денари, трошоците за договор за дело по основ на агентски провизии за околу 928 илјади денари, обврските за договор за дело по основ на агентски провизии за околу 1.638 илјади денари, финансискиот резултат е преценет за околу 301 илјади денари, а акумулираната добивка е потценета за околу 580 илјади денари.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПРО-ИНС АД Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПРО-ИНС АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 18 јуни 2024 година

Овластен ревизор


Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ПРО-ИНС АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	6	22.397	14.250
Останати оперативни приходи	7	6	630
Вкупно оперативни приходи		22.403	14.880
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-50	-57
Трошоци за вработените	9	-4.569	-4.105
Амортизација	13	-313	-126
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-17.063	-11.124
Вкупно оперативни расходи		-21.995	-15.412
Добивка / загуба од оперативно работење		408	-532
Финансиски приходи		6	-
Финансиски расходи		-39	-
Добивка / загуба пред оданочување		375	-532
Данок на добивка	11	-15	-
Добивка / загуба по оданочување		360	-532
Основна заработувачка по акција во денари	12	3.750	-5.320

Одборот на директори на ПРО-ИНС АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 12 март 2024 година

Извршен директор

Сашо Дојчиноски

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка / загуба по оданочување		360	-532
Останата сеопфатна добивка / загуба			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања			
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		<u>360</u>	<u>-532</u>

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Материјални средства	13	1.690	431
Нематеријални средства	13	-	-
Вкупно долгорочни средства		1.690	431
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	14	-	8
Побарувања за аванси		-	-
Останати краткорочни побарувања	15	28.627	24.419
Краткорочни финансиски средства		-	-
Активни временски разграничувања	16	800	137
Парични средства	17	1.288	921
Вкупно тековни средства		30.715	25.485
ВКУПНО СРЕДСТВА		32.405	25.916
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		930	930
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана загуба		-1.088	-1.449
Вкупно капитал и резерви		-158	-519
Долгорочни обврски	18	758	-
Обврски спрема добавувачи	19	29.156	22.502
Останати краткорочни обврски	20	2.198	1.880
Обврски за аванси и депозити		83	3
Краткорочни финансиски обврски	21	368	-
Пасивни временски разграничувања	22	-	2.050
Вкупно тековни обврски		31.805	26.435
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		32.405	25.916

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	930	-	-	-	-1.449	-519
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2023 година					360	360
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	930	-	-	-	-1.089	-159
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Усогласување	-	-	-	-	1	1
Состојба 31.12.2023	930	0	0	0	-1.088	-158

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	930	-	-	-	-917	13
Сеопфатна добивка						
Загуба за 2022 година					-532	-532
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	930	-	-	-	-1.449	-519
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Уплатен основачки капитал	-	-	-	-	-	0
Состојба 31.12.2022	930	0	0	0	-1.449	-519

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	360	-532
Амортизација	313	126
Загуба од продажба на основни средства	-	286
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	8	191
Останати краткорочни побарувања	-4.208	-15.593
Побарувања за аванси и депозити	-	-
Активни временски разграничувања	-663	-111
Обврски спрема добавувачи	6.654	15.166
Останати краткорочни обврски	318	1.148
Обврски за аванси и депозити	80	-4
Пасивни временски разграничувања	-2.050	484
Заокружување	1	-
Нето парични текови од деловни активности	813	1.161
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-1.572	-501
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	-	-
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-1.572	-501
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од долгорочни и краткорочни финансиски обврски	1.126	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Уплатен основачки капитал	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	1.126	0
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	367	660
Парични средства на почетокот на годината	921	261
Парични средства на крајот на годината	1.288	921

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Друштвото за застапување во осигурување ПРО-ИНС АД Скопје е основано на 27.08.2021 година и работи во Република Македонија.

Приоритена дејност што ја обавува ПРО-ИНС АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на ПРО-ИНС АД Скопје се состои од 100 обични акции со вкупна номинална вредност од 930.000 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 9.300 денари.

Во рамките на акционерската главнина на ПРО-ИНС АД Скопје нема приоритетни акции.

Единствен акционер во ПРО-ИНС АД Скопје на 31.12.2023 и на 31.12.2022 година е Габриела Дојчиноска.

1.3. На ден 31.12.2023 година бројот на вработените во ПРО-ИНС АД Скопје изнесуваше 13 лица (12 лица на 31.12.2022 година).

1.4 Седиштето на Друштвото е Булевар Партизански Одреди бр.1/кат2, лок8а, Центар, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПРО-ИНС АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПРО-ИНС АД Скопје се како што следи:

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Возила	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат побарувањата по основ на остварена посредничка провизија од осигурување, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка / загуба

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПРО-ИНС АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПРО-ИНС АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Одборот на директори на ПРО-ИНС АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по кредити	1.126	-
Парични средства	<u>-1.288</u>	<u>-921</u>
Нето обврски по кредити	-162	-921
Капитал и резерви	<u>-158</u>	<u>-519</u>
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

На 31.12.2023 година и на 31.12.2022 година Друштвото не е нето кредитно задолжено.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, нема краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2023	2022
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	1.288	921
Побарувања од купувачи	-	8
Останати побарувања	28.627	24.419
Краткорочни финансиски средства	-	-
	29.915	25.348
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
	0	0
	29.915	25.348
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	29.156	22.502
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Останати тековни обврски	2.198	1.880
Вкупно	31.354	24.382
Каматносни со фиксна камата		
Обврски по кредити и финансиски лизинг	1.126	-
	1.126	-
	32.480	24.382

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Финансиски обврски	89	91	188	758	1.126
Обврски спрема добавувачи	29.156	-	-	-	29.156
Останати обврски	2.198	-	-	-	2.198
	<u>31.443</u>	<u>91</u>	<u>188</u>	<u>758</u>	<u>32.480</u>

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	22.502	-	-	-	22.502
Останати обврски	1.880	-	-	-	1.880
	<u>24.382</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.382</u>

ПРО-ИНС АД Скопје**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	1.288	-	1.288
Побарувања од купувачи	-	-	0
Останати краткорочни побарувања	27.343	1.284	28.627
Побарувања за позајмици	-	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-
	28.631	1.284	29.915

31.12.2022 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	921	-	921
Побарувања од купувачи	8	-	8
Останати краткорочни побарувања	24.030	389	24.419
Побарувања за позајмици	-	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-
	24.959	389	25.348

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од осигурително брокерски услуги	22.397	14.250
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	22.397	14.250

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на транспортни средства	-	420
Приходи од субвенции за придонеси од плата	-	210
Останато	6	-
Вкупно	6	630

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Потрошени суровини и материјали	48	50
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар	2	7
Вкупно	50	57

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати	4.361	3.931
Други надоместоци за вработените	208	174
Вкупно	4.569	4.105

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Трошоци за енергија	275	273
Трошоци за ПТТ услуги	178	171
Трошоци за наемнини	1.215	1.084
Трошоци за осигурување	216	59
Трошоци за банкарски услуги	150	120
Трошоци за продажба на основни средства	-	286
Трошоци за лиценци и сертификати	402	398
Трошоци за агентски провизии	13.714	8.248
Останато	913	485
Вкупно	17.063	11.124

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2023	2022
Загуба пред оданочување	375	-532
Даночно непризнаени расходи	318	37
Даночна основа	693	-495
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	693	0
Данок на добивка по стапка од 10%	69	0
Намалување на пресметаниот данок	-54	-
Данок на добивка по намалување	15	0
Ефективна даночна стапка	4,08%	0,00%

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2023	2022
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	375	-532
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	100	100
Основна заработувачка по акција во денари	3.750	-5.320

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПРО-ИНС АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПРО-ИНС АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Набавната вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2023	-	-	555	-	555	-
Нови набавки	-	-	1.572	-	1.572	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
	3	-	2.127	-	2.127	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	-	124	-	124	-
Амортизација	-	-	313	-	313	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
	3	-	437	-	437	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2023	-	-	1.690	-	1.690	-

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2022	-	-	364	-	364	-
Нови набавки	-	-	501	-	501	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-310	-	-310	-
Состојба 31.12.2022	-	-	555	-	555	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	-	22	-	22	-
Амортизација	-	-	126	-	126	-
Расходување и продажба	-	-	-24	-	-24	-
Состојба 31.12.2022	-	-	124	-	124	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2022	-	-	431	-	431	-

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	-	8
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	-	8
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	0	8

15. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2023	2022
Побарувања за данок на додадена вредност	-	-
Побарувања за продадени полиси на рати	28.627	24.419
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
Вкупно	28.627	24.419

16. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2023	2022
Однапред платени трошоци	244	137
Пресметани приходи	-	-
Пресметани побарувања за продадени полиси	556	-
Вкупно	800	137

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2023	2022
Жиро сметка	1.264	902
Денарска благајна	-	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	24	19
Вкупно	1.288	921

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Шпаркасе Лизинг Доо Скопје	1.126	-
Останати	-	-
Вкупно	1.126	0
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-368	-
Долгорочни обврски со доспеаност за плаќање над една год.	758	0

19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	29.156	22.502
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	29.156	22.502

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка	15	-
Обврски за бруто плати	376	334
Обврски спрема агенти	1.591	1.357
Обврски за персонален данок на доход	193	152
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	23	37
Вкупно	2.198	1.880

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по краткорочни кредити и позајмици		
Обврски од банки	-	-
Вкупно	0	0
Тековна доспеаност на долгорочни обврски за лизинг	368	-
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	368	0

22. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Пресметани обврски за продадени полиси	-	2.050
Останати пасивни временски разграничувања	-	-
Вкупно	0	2.050

23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година спрема ПРО-ИНС АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

ПРО-ИНС АД Скопје на 31.12.2023 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на изведувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.